



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vjesnik SR

Makedonija

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаше на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Сабота, 28 април 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XL

Цена на овој број е 13 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

201.

Врз основа на член 105а став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), врз основа на согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО 1984 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се уредуваат условите и начинот на формирање на цените и на применување на критериумите за формирање на цените и за општествена контрола на цените и се утврдуваат мерките за општествена контрола на цените.

2. Цените на производите и услугите од надлежност на сите општествено-политички заедници што се применети на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формирани во согласност со прописите (во натамошниот текст: постојните цени), можат во 1984 година, согласно со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените (во натамошниот текст: Законот), да се менуваат под условите, на начинот и по постапката што се утврдени со одредбите од оваа одлука.

3. Основните и другите организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации односно заедници) самостојно ги формираат цените на своите производи и услуги спрема условите на пазарот, освен за производите и услугите за кои е пропишано поинаку.

4. Самоуправните организации односно заедници – производители можат постојните цени на определени производи да ги менуваат само врз основа на самоуправни спогодба за цените што ќе ја склучат со самоуправни организации односно заедници – купувачи кои тој производ односно група производи ги користат во наредната фаза на репродукцијата и кои купуваат најмалку 2/3 од тој производ односно група производи од тој производител.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува на следните производи односно групи производи:

Гранка Назив на производот

0102	Производство на јаглен: јаглен што го трошат термоцентралите и другите големи потрошувачи
0103	Преработка на јаглен: металуршки и леарски кокс
0106	Производство на железна руда: сите производи
0107	Црна металургија: сите производи
0108	Производство на руди на обоени метали: сите производи

0109 Производство на обоени метали: бакар, олово, цинк, глиница, алуминиум, магнезиум, антимон

0110 Преработка на обоени метали: сите производи

0111 Производство на неметални минерали (без градежниот материјал): магнезит, кварцен песок, сол за хемиска преработка и индустрија на кожа

0112 Преработка на неметални минерали (без градежниот материјал): стакло за сообраќајни средства, амбалажно стакло, стаклена волна и стаклено влакно, огноотпорен материјал и јаглено-графитни производи

0113 Металопреработувачка дејност: одливки, отковки и отпресоци, тркалочки лежишта, медицинска опрема, метална амбалажа, освен челични шишиња

0114 Машиноградба: инструменти, апарати и прибор за медицина и ветерина

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата): мотори, делови и опрема за вградување во шински возила, во камиони, автобуси, трактори и патнички автомобили

0117 Производство на електрични машини и апарати: кабли, акумулатори, електромедицински апарати и уреди

0118 Производство на базни хемиски производи

- Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сите производи, освен: натриум и калиум-сулфит, сулфиди, бисулфити, метаби-сулфити, хлорати, хипохлорати, бикарбонати, магнезиумови и бариумови соли; флуорни соединенија; технички гасови, освен ацетилен; киселини и анхидриди на киселини: млечна, винска, ацетна, борна и хромна; екстракти од дрво, резониоиди, конкрети, колофониум и терпентин; производи од преработката на кокс и каменен јаглен; деривати на сува дестилација на дрво; јаглени: ретортни, дрвени и активни; органски пигменти и неоргански пигменти, освен пигменти врз база на цинк, олово, хром и титан, мирисни композиции, ароми и есенции
- Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи, освен вештачки ѓубрива;
- Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите производи

Преработка на хемиски производи: фармацевтски суровини, готови лекови; рентген-филмови; стопански експлозивни; амбалажа од пластични маси за пакување на индустриско-прехранбени производи; бои и лакови;

0119 Производство на режана граѓа и плочи: режана граѓа, фурнири и плочи

0122 Производство и преработка на хартија: целулоза, рото-хартија, натрон-хартија, натрон-вреки, тетра-пак и тетра-брик амбалажа и амбалажа за фармацевтска индустрија

0124

- 0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи
- 0127 Производство на кожа и крзно: преработена кожа
- 0129 Преработка на каучук: синтетички каучук, гуми за возила и транспортни ленти
- 0130 Производство на прехранбени производи: шеќер, меласа, сушени резанки на шеќерна репа, добиточен квасец и сурови кожи, маслени сачми и погачи
- 0132 Производство на добиточна храна: комплетна крмна и дополнителна протеинска смеса за говеда, свињи, живина и друг добиток
- 0133 Производство и преработка на тутун: ферментирани тутун
- 0135 Доработка, преработка и производство на суровини од отпадоци (рециклажа на суровини): секундарни суровини од стар челик и челични струганици, од стар сив лив и струганици од сив лив; легирани челични отпадоци и струганици; секундарни суровини на обоени метали: бакар, олово, цинк, антимон, алуминиум и нивни легури
- 0300 Шумарство: трупци за режење, фурнир и лупење; резонанц-трупци; целулозно дрво
- 0607 Цевоводен транспорт

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, самоуправните организации односно заедници - производители можат постојните цени на готови хумани лекови и апарати, уреди, инструменти и прибор за медицина од став 2 на оваа точка да ги менуваат врз основа на самоуправни спогодби што ќе ги склучат со Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија и со Заедницата на здравствените организации на Југославија.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува и на резервни делови, на приборот и опремата за производите од став 2 на оваа точка и на резервни делови, приборот и опремата за сите производи од гранките 0114, 0115 и 0117. Одредбите од став 1 на оваа точка се однесуваат и на услугите за доработка на производите од став 2 на оваа точка.

Самоуправните спогодби од ст. 1 и 3 на оваа точка содржат особено одредби: за формирањето на цените, за поблиската разработка на критериумите, за обврските на учесниците на самоуправната спогодба во поглед на видот и количеството на производите, како и за динамиката и приоритетот на испораката на тие производи.

Самоуправните организации односно заедници се должни, согласно со член 1056 од Законот, најдоцна 30 дена пред денот на почетокот на продажбата на своите производи по цените формирани врз основа на самоуправни спогодби склучени по одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка, да достават до Сојузната заедница за работи на цените известување за цените, со податоци за цените на тие производи што ќе ги утврди Сојузната заедница за работи на цените, како и текст на самоуправната спогодба за цените.

5. При формирањето на цените по одредбите од оваа одлука, ќе се тргнува од критериумите утврдени со Законот, од утврдената политика на цените за 1984 година, од прописите донесени врз основа на Законот и други акти донесени заради спроведување на утврдената политика на цените.

Критериумот на светската цена ќе се применува при формирањето на цените на производите и услугите што се предмет на меѓународна размена, тргнувајќи од извозните односно увозните цени што се остварени во размената со индустриски развиените земји, остварени во последните три месеци според просечниот текушт курс на динарот во

тој период. Во извозните цени не се засметуваат царинските и даночните враќања, а во увозните цени се засметува царината.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за обоените метали и за производите врз база на обоени метали цените се формираат според одредбите од склучените општествени договори за формирање на цените на тие производи, во согласност со утврдената политика на цените за 1984 година, со актите донесени заради спроведување на таа политика и со одредбите од оваа одлука. Цените на производите на црната металургија се формираат врз основа на самоуправни спогодби, тргнувајќи од индомицилните цени објавени во публикација што ќе ја определи Сојузната заедница за работи на цените.

6. За производите што се изработуваат под специјални технички услови, врз основа на индивидуални порачки на купувачите непосредно или по пат на јавни лицитации, цените се утврдуваат со договор, и можат да се менуваат само со промена на договорот.

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на формирањето на цените на производите што се сметаат како нови производи, во согласност со Одлуката за определување што се смета како нови производи кои се резултат на домашната научноистражувачка и развојна работа („Службен лист на СФРЈ”, број 70/80).

Самоуправните организации односно заедници, за производите и услугите што првпат ги произведуваат односно вршат, ги формираат цените на тие производи и услуги во согласност со одредбите од оваа одлука, а најмногу до нивото на цените на исти или слични односно сродни производи и услуги што постојат на единствениот југословенски пазар.

8. По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа одлука, со прописи на Сојузниот извршен совет можат да се менуваат цените за: електрична енергија, земен гас, сурова нафта и деривати на нафта; вештачки гудрива; масло за јадење од сончоглед, соја и маслена репка; пченично брашно; цигари; за превозот на стоки и патници на југословенските железници, освен цените за услугите во меѓународниот железнички сообраќај, за споредните услуги во железничкиот сообраќај, за превозот на експресни и денковни пратки во железничкиот сообраќај, за користењето на постели во колите за спиење и во колите со легла, освен додатокот за брзи, деловни и експресни возови и за превозот на придружувани автомобили; за ПТТ услуги, освен цените за: услугите во меѓународниот ПТТ сообраќај, ПТТ паричен промет, испраќањето на пакети, претплата-та и трошоците за инсталирање на ПТТ уреди, во согласност со утврдената политика на цените во 1984 година, со актите донесени заради спроведување на таа политика и со одредбите од оваа одлука.

По исклучок од одредбите на точ. 3 и 4 од оваа одлука, станарините и цените за вода, греење, изнесување на смет и дистрибуција на гас за широка потрошувачка; за леб, пастеризирано млеко, брашно за добиточна храна и трици; за градски и приградски патнички сообраќај; за друмски линиски патнички сообраќај, освен за меѓународен сообраќај; за дневни политичко-информативни весници и школски учебници; за радио и ТВ претплата, - се формираат со прописи на надлежните органи на општествено-политичките заедници, во согласност со утврдената политика на цените во 1984 година, со актите донесени заради спроведување на таа политика и со одредбите од оваа одлука.

10. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на другите учесници во прометот на производи и услуги, согласно со член 10 од Законот.

11. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на мало односно на големо, при формирањето на цените на производите од надлежност на сите општествено-политички заедници, го засметуваат учеството за покривање на трошоците на прометот најмногу до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

За производите што никогаш не ги пуштала во промет односно за производите што не ги пуштала во промет од денот на влегувањето во сила на прописите донесени во 1982 година за формирање на цените на мало односно на големо, организацијата на здружен труд што се занимава со работи на прометот на мало односно на големо, при пуштањето во промет на тие производи, ќе го утврди апсолутниот износ на учеството за покрите на трошоците на прометот на мало односно на големо со примена на стапките утврдени со тие прописи врз цените на производите што според прописите постоеле на 31 јули 1982 година.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на мало на земјоделски и прехранбени производи од гранките 0201 и 0130 и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на мало (аптеки) можат учеството за покрите на трошоците на прометот да го засметуваат до апсолутниот износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година, зголемен до 20%.

Одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка важат додека надлежните органи на општествено-политичките заедници не ги донесат прописите за формирање на цените на производите во прометот на големо и во прометот на мало.

12. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друг учесник во прометот ако купува производи односно услуги по цени поголеми од цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд, односно одговорното лице на другиот учесник во прометот, со парична казна од 1.000 до 30.000 динари.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за определување на највисоките цени, односно на највисокото ниво на цените и за начинот на формирање на цените на производите и услугите од надлежност на сите општествено-политички заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83), Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сурова и преработена кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83), Одлуката за највисоките цени на ченка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83) и Одлуката за највисоките цени на определени суровини за производство на индустриска добиточна храна и за начинот на формирање на цените на индустриската добиточна храна („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83 и 14/84).

Цените на производите и услугите од надлежност на сите општествено-политички заедници, формирани со одлуките од став 1 на оваа точка, можат да се менуваат од денот кога надлежните органи на општествено-политич-

ките заедници ќе ги донесат прописите за формирање на цените на производите и услугите за кои се надлежни, односно кога Сојузната заедница за работи на цените ќе ги определи производите и услугите за кои самоуправните организации односно заедници не се должни да доставуваат известување за цените.

14. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година.

Е.п. бр. 168
26 април 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

202.

Врз основа на член 22 став 2 и член 64 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО, ОДНОСНО НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи (во натамошниот текст: прометни организации) кои, во согласност со член 22 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените склучуваат самоуправни спогодби за здружување на труд и средства или самоуправни спогодби за трајна деловна соработка со производствените и други организации на здружен труд со кои работат, со тие самоуправни спогодби ги формираат продажните цени на мало односно на големо на производите од надлежност на федерацијата, до нивото на цените во согласност со прописите и го утврдуваат своето учество во заедничкиот приход односно во заедничкиот доход, остварен со продажбата на производи по тие цени.

2. Прометните организации кои со производствените и други организации на здружен труд не ќе склучат самоуправни спогодби од точка 1 на оваа одлука, продажните цени на мало односно на големо на производите од надлежност на федерацијата ги формираат според одредбите од оваа одлука и со примена на следните стапки за покрите на трошоците на прометот, и тоа:

гранка	група	Производи што спаѓаат во дејноста:		Во прометот:	
		подгрупа	назив	на големо во процент до	на мало во процент до
1	2	3	4	5	6
			ОБЛАСТ 01-ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО		
0103	01030	010301	Преработка на јаглен		
		010301	Производство на кокс и полукокс	вкупно 2,5	
0104			Производство на нафта и земен гас	според посебни прописи	
0105	01050	010500	Производство на деривати на нафта: сите производи	според посебни прописи	
0107			Црна металургија		
	01071		Производство на железо и челик		
		010711	Производство на сурово железо	1,75	2,25
		010712	Производство на суров челик	2,00	2,40

1	2	3	4	5	6
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик:		
			– обичен челик	3,50	3,80
			– благородни и поквалитетни челици	5,60	4,00
	01072	010720	Производство на феролегури: сите производи	2,35	2,85
0109			Производство на обоени метали:		
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	2,50	3,00
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	2,50	3,00
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	2,50	3,00
	01094		Производство на глина и алуминиум		
		010941	Производство на глина	3,00	4,50
		010942	Производство на алуминиум: сите производи	3,00	4,50
	01099		Производство на други обоени метали		
		010991	Производство на антимон	1,40	2,20
		010992	Производство на жива	1,40	2,20
		010999	Производство на неспомнати обоени метали: сите производи	1,55	2,80
0110			Преработка на обоени метали:		
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи	1,35	2,00
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали		
		011091	Преработка на бакар и легури на бакар: сите производи	2,25	3,40
		011092	Преработка на олово: сите производи	2,25	3,30
		011093	Преработка на цинк: сите производи	2,25	4,00
		011099	Преработка на други обоени метали: сите производи	2,50	5,00
0111			Производство на неметални минерали		
			(без градежен материјал)		
01111			Производство на неметални минерали (без соли)		
		011112	Производство на магнезит и глина: сите производи, освен керамичка глина	2,20	3,50
	01112		Производство на сол:		
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01121		Производство на стакло:		
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	4,50	10,00
		011219	Производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна	3,00	6,00
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	1,70	3,45
		01292	Производство на јагленографитни производи: сите производи	2,70	6,00
		011299	Друга преработка на неметални минерали: производство на природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусење	2,70	6,00
0113			Металопреработувачка дејност		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал:		
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	2,00	4,00
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производон	1,60	3,50

1	2	3	4	5	6
0114			Машинноградба		
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски):		
		011411	Производство на енергетски машини и уреди: сите производи	0,55	2,25
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и жнеалки	1,30	3,30
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и на уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 117): сите производи, освен машини за сметање (освен електронски), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспомнати машини за мерење на тежина, машини за копирање и фотокопирање, (освен машини за фотокопирање од гранката 0117) и други канцелариски машини; освен часовници од сите видови, делови на кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање	1,45	4,90
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)		
			Делови и прибор за производите од гранката 0114	3,00	12,00
	01152		Производство на друмски возила		
		011521	Производство на мотори: сите производи	1,00	2,60
		011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи	1,15	3,10
		011523	Производство на патнички автомобили	0,65	1,70
		011524	Производство на трактори: сите производи	1,15	3,10
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди	2,00	4,00
		011527	Производство на делови и прибор за наведените производи од гранката 0115	3,00	12,00
0117			Производство на електрични машини и уреди		
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи	2,40	4,80
	01172		Производство на електрични и телекомуникациони уреди		
		011721	Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи	3,60	10,75
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: – телефонски и телеграфски апарати	3,10	7,75
			– други комуникациони апарати и уреди	3,00	7,55
			– кабелски прибор и опрема	3,10	7,70
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: сите производи	1,50	5,30
01173		011730	Производство на кабли и проводници: сите производи	2,30	5,40
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинството		
		011741	Производство на термички апарати: шпорети, термоакумулациони печки и електрични радијатори бојлери	2,40 3,50	4,80 6,75
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: сите производи	2,50	5,10
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи	2,50	5,00
		011792	Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи	3,80	9,00
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи	3,00	9,00
		011799	Делови и прибор за производите од гранката 0117	3,00	12,00

1	2	3	4	5	6
0118			Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството):		
			– технички хемикалии и гасови	2,40	4,80
			– други хемикалии	2,30	4,80
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството:		
			– вештачки ѓубрива	1,80	3,10
			– средства за заштита на растенијата	3,00	7,00
0119			Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи, освен крв и нејзини деривати	4,00	19,00
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: детергенти	3,70	6,70
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: експлозив	вкупно	8,00
0124			Производство и преработка на хартија		
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рото-хартија и натрон-хартија за вреќи	1,90	3,60
	01242		Преработка на хартија		
		012421	Производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи	2,15	4,35
	0129	01290	Преработка на каучук		
		012901	Производство на гуми за возила: гуми за патнички автомобили и возила на две тркала, трицикли и сл. за товарни, полутоварни камиони, трактори, авиони и други возила	2,10	4,20
				1,60	3,20
0130			Производство на прехранбени производи		
	01301	013010	Мелење и лупење на жита:		
			– пченично брашно	2,50	8,00
			– ориз	2,00	7,00
	01306	013060	Производство на шеќер: на суров и рафиниран шеќер	2,60	7,00
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: сурови и рафинирани растителни масла и масти за јадење, од сончоглед, соја и маслена репка	2,00	6,00
0133			Производство и преработка на тутун		според посебни прописи
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун		според посебни прописи
	01331	013320	Преработка на тутун: сите производи		според посебни прописи

гранка	група	Производи што спаѓаат во дејноста		Во прометот	
		подгрупа	назив	на големо во процент до при откуп	на мало во процент до при промет
1	2	3	4	5	6
0201			ОБЛАСТ 02-ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО		
			Земјоделско производство		
	02011	020110	Полјоделство:		
			– пченка и пченица	2,95	2,20
			– оризова арпа	3,25	2,45
			– шеќерна репка, сончоглед, соја и маслена репка	4,55	–
			– памук	2,95	
	02014	020140	Сточарство: говеда, свињи и овци и волна	2,25	

3. Стапката за покривање на трошоците на прометот на лекови на мало од точка 2 на ова одлука не се применува ако височината на учеството за покривање на тој промет се уреди со самоуправни спогодби што ќе ги склучат сите организации на здружен труд кои се занимаваат со промет на лекови на мало (аптеки) со самоуправните интересни заедници за здравствена заштита во републиката односно автономната покраина.

4. Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покривање на трошоците на прометот на големо од точка 2 на оваа одлука.

Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит е составен дел на стапката за покривање на трошоците во прометот на големо, иако е засметана, па засметаниот дел на стапката од точка 2 на оваа одлука во нато-мошниот промет на големо се намалува.

5. Ако прометна организација набави стоки непосредно од производителот или увозникот и изврши само промет на мало, при формирањето на продажната цена на производите во прометот на мало, стапките за покривање на трошоците на прометот на мало од точка 2 на оваа одлука може да ги зголеми до 50% од стапките за покривање на трошоците на прометот на големо.

6. Стапката за покривање на трошоците на прометот на мало односно на големо се засметува на набавната цена на производите.

Под набавна цена на производите во прометот на големо и во прометот на мало, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето-фактурната цена на добавувачот (производителот, увозничката организација, прометната организација на големо), зголемена за зависните трошоци.

7. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на производите, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурување на производите во транспорт, транспортното кало, крш и дефект на производите, посебните трошоци за пакување во транспорт на производите (зимско пакување и сл.), како и трошоците за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници односно продажни места.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само вистинските трошоци што ги имала и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, купувачот - прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, натоварот и растоварот и др. ги изврши со свои средства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да ги утврди и пресмета вистинските зависни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок тие трошоци може да ги пресмета во планираните просечни износи или процент, што ги внесува на посебна сметка на временските разграничувања, со тоа што планирање на просечните зависни трошоци да врши врз основа на остварените просечни зависни трошоци во третходната година односно во претходниот пресметкован период од текуштата година. Планираните просечни зависни трошоци и вистинските зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се врши усогласување врз основа на книговодствената евиденција, на посебни сметки на временските разграничувања, при што задолжително ќе се намалат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна разлика или ќе се зголемат за остварената негативна разлика.

Усогласување на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуално и се пренесува кон крајот на годината во следната година на наведените посебни сметки на временските разграничувања.

8. Прометните организации што пакуваат прехранбени производи (ситно пакување) на начин што одговара на

индустриски начин на пакување, на цените на тие производи формирани според точ. 5 и 6 од оваа одлука можат посебно да засметаат висински трошоци за пакување, а најмногу до износот што, во согласност со прописот, го засметуваат производителските организации на здружен труд при пакувањето на исти производи.

9. Ако во прометот на големо учествуваат две прометни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стапка за покривање на трошоците во прометот на големо. Прометната организација која е прв учесник во прометот на големо е должна во факурата односно во испратницата посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој дел од таа пропишана стапка преостанал за другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот број од најмногу двајца учесници на прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен труд што врши транзит и ја засметува пропишаната стапка во транзит.

10. Не се смета како зголемување на стапката за покривање на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на производите на залихи и продажната цена на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна ако таа разлика во цената се пресмета и се внесе на посебна сметка на временските разграничувања и може да се користи во согласност со прописот.

11. Ако производителските организации на здружен труд, во согласност со прописите, ги формираат своите продажни цени така што тие да важат како цени во продажбата на мало односно на големо, цените ги содржат зависните трошоци (франко растоварна станица на купувачот), а учеството за покривање на трошоците на прометот содржано во тие цени го утврдуваат самостојно и спогодбено производителските организации на здружен труд и прометните организации.

12. Прометните организации можат да почнат да ги формираат цените на производите во прометот на мало односно на големо со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот и на другите одредби од оваа одлука при првата промена на цените на производителите или на цените на производите од увоз.

13. Одредбите на оваа одлука согласно се применуваат и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани), како и на другите учесници во прометот на производи од оваа одлука.

14. Се овластува сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи да дава упатства за распоредување на производите од точка 2 на оваа одлука, во согласност со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82).

15. Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок прометна организација како прв учесник во прометот на големо, ако во фактурата односно во испратницата не искаже посебно кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го засметала а кој дел од таа стапка му преостанува на другиот учесник во прометот (точка 9).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во прометната организација - првиот учесник во прометот на големо, со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/82).

17. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година и се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузен извршен совет

Е.п. бр. 166
30 април 1984 година
Белград

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

203.

Врз основа на член 23 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. При формирањето на цените на производите од увоз на домашниот пазар согласно се применуваат одредбите на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозничките организации) ги формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар така што на набавната цена ги засметуваат следните стапки за покривање на трошоците за увоз, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејноста:				При увозот, во процент до
гранка	група	подгрупа	Н а з и в	
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО				
0102	01020		Производи на јаглен: сите производи	0,77
0103	01030		Преработка на јаглен: сите производи	0,77
0104			Производство на нафта и земен гас: сите производи, освен земен гас	0,77
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи	0,77
0106	01060	010600	Производство на руда на железо: сите производи	0,77
0107			Црна металургија: сите производи	0,61
0108			Производство на руди на обоени метали: сите производи	0,77
0109			Производство на обоени метали: сите производи	0,77
0110			Преработка на овоени метали: сите производи	0,77
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал): сите производи	0,77
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	
	01121		Производство на стакло: сите производи	1,28
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	0,77
	01123		Производство на порцелан и керамика	1,28
	01129		Преработка на други неметални минерали: сите производи	0,77
0113			Металопреработувачка дејност	
	01131		Производство на метален репродукционен материјал:	
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	0,52
		011312	Производство на метални инсталациони материјали: сите производи	0,52
		011313	Производство на алати: сите производи	1,03
		011314	Производство на метална амбалажа: сите производи	0,52
		011315	Производство на клинци, заковки, винтови и други жичени стоки: сите производи	1,03
		011316	Производство на тркалави лежишта: сите производи	0,77
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи	0,52
	01132	011320	Производство на метални градежни и други конструкции: сите производи	0,52
	01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: сите производи	0,61
0114			Машиноградба:	
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски): сите производи	0,52
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи	0,52

1	2	3	4	5
01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и на уреди за автоматизација на управувањето (освен на оние од гранката 0117): сите производи Резервни делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 0114		0,52
0115		Производство на сообраќајни средства (без бродоградба):		
	01151	Производство и поправка на шински возила		
		011511	Производство на шински возила: сите производи	0,52
	01152	Производство на друмски возила		
		011521	Производство на мотори: сите производи	0,52
		011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи	0,52
		011523	Производство на патнички автомобили: патнички автомобили	0,52
		011524	Производство на трактори: сите производи	0,52
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди	0,77
		011526	Производство на велосипеди: сите производи	0,77
		011527	Производство на делови и на прибор за моторни возила: сите производи	1,55
	01159	011590	Производство на други сообраќајни средства: сите производи	0,52
0116	01160	Бродоградба:		
		011601	Поморска бродоградба: – поморски бродови, багери – чамци, освен гумени	0,24 0,52
		011602	Речна бродоградба: – речни бродови, багери, шлепови и чамци – чамци, освен гумени	0,24 0,52
			Резервни делови и прибор за производите од гранката 0116	1,03
0117		Производство на електрични машини и апарати		
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи	0,52
	01172		Производство на електронски и на телекомуникациони уреди: сите производи	0,77
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: сите производи	0,77
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинството: сите производи	0,77
	01179		Производство на други електротехнички производи: сите производи Резервни делови и прибор за производите од гранката 0117	0,77 1,03
0118		Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): сите производи	1,03
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи	0,77
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите производи	1,03
0119		Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалији: сите производи	1,03
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: сите производи	0,77
	01193	011930	Производство на бои и лакови: сите производи	0,77
	01194		Преработка на пластични маси: сите производи	0,77

1	2	3	4	5
	01199	011990	Производство на други хемиски производи	0,77
0120	01200		Производство на камен, чакал и песок: сите производи	0,77
0121			Производство на градежен материјал: сите производи	0,52
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи: сите производи	0,52
0123			Производство на финални производи од дрво: сите производи	0,77
0124			Производство и преработка на хартија: сите производи	0,77
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи	1,03
0126			Производство на готови текстилни производи: сите производи	1,03
0127	01270		Производство на кожа и крзно (сурова и преработена кожа): сите производи	1,03
0128			Производство на кожни обувки и галантерија: сите производи	1,03
0129	01290		Преработка на каучук: сите производи	0,77
0130			Производство на прехранбени производи: сите производи, освен колење на добиток и пакување на месо	1,03
		013041	Колење на добиток и пакување на месо	0,77
0131			Производство на пијачки: сите производи	1,03
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: сите производи	1,03
0133			Производство и преработка на тутун: сите производи	0,77
0134	01340	013400	Графичка дејности: сите производи	0,77
0139	01390		Производство на разновидни производи:	1,03
			Отпаден материјал од сите видови	0,77
			Други и резервни делови што не се посебно назначени	1,03
			ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО	
0201			Земјоделско производство	
	02011	020110	Рибарство: сите производи, освен зеленчук и семе	0,77
			- зеленчук: сите производи	2,58
			- семе	1,55
	02012	020120	Овоштарство: сите производи	1,55
	02013	020130	Лозарство: сите производи	1,55
	02014	020140	Сточарство:	
			- сите видови добиток	0,77
			- млеко	1,03
			- свежи јајца	2,06
			- живина	1,03
0203	02030		Рибарство (свежа, сува и смрзната риба): сите производи	1,03
			ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО	
0300	03000		Шумарство: сите производи	0,52

Цените на производите од увоз што не се произведуваат во земјата, организациите на здружен труд ги формираат така што на набавната цена ги засметуваат стапките за покритие на трошоците за увоз, за покритие на трошоците за промет на големо, односно за покритие на трошоците за промет на мало, и тоа:

Назив на производот	Во проценти до		
	при увозот	на големо	на мало
- лимон, портокали и мандарини, грејпфрут, банани, ананас, друго свежо и суво овошје и зеленчук	2,58	4,0	14,0
- сурово кафе, чај, мирудии, какао и други производи што не се произведуваат во земјата	1,55	2,5	13,0

Другите трошоци (зависните и другите) се засметуваат според прописите, со тоа што во поглед на бананите, за дозревање, во специјално опремени простории за дозревање, можат во тие трошоци да се засметаат трошоците на дозревањето – до 1,80 дин./kg, а за складирање и чување на лимони, портокали и мандарини – вкупно до 1 динар по килограм.

3. Стапките за покрите на трошоците на прометот на увозот ќе се засметуваат на набавната цена на производите од увоз франко југословенската граница, зголемена за износот на царината и на другите увозни давачки.

На цената добиена со примена на одредбите од став 1 на оваа точка, увозничката организација може да ги засмета стварните зависни трошоци до местото каде што се врши царинење на стоките, како и стварните трошоци настанати при увозот на стоките со примена на прописите на општествено-политичките заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, задолжителни анализи), износиите на банкарските провизии, трошоците за акредитивите и каматите на кредитите за увоз на стоките.

4. Формирањето на цените на производите од увоз во прометот на домашниот пазар на мало односно на големо, се врши на начинот и со примена на стапките за покрите на трошоците на прометот како за домашните стоки, во согласност со прописите, а за производите од точка 2 став 2 на оваа одлука – со примена на стапките утврдени со одредбите на тој став.

5. Увозничката организација која врши увоз на суровини, полупроизводи, опрема и на други слични производи, во свое име а за сметка на купувачот како непосреден потрошувач на тие производи, непосредно со тој купувач ги утврдува стапките за покрите на трошоците, како и другите трошоци при увозот на тие производи.

6. Организациите на здружен труд – застапници на странски фирми, кои продаваат стоки од увоз од консигнациони склади, можат на набавната цена на тие производи да засметуваат стапка за покрите на трошоците на увозот, и тоа:

1) за средства за транспорт и врски, машини, уреди, инсталации, опрема и крупен алат, до	0,39%
2) за суровини и друг репродукционен материјал до	0,52%
3) за резервни делови и гуми за моторни возила, како и за други производи од увоз што не сеатени со одредбите под 1 и 2 на оваа точка до	0,65%

7. Се овластува сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи да дава упатства за распоредувањето на производите во гранки, групи и подгрупи од оваа одлука, во согласност со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82).

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на цените на производите од увоз на домашниот пазар („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/82).

9. Оваа одлука влегува во сила на 3 мај 1984 година.

Е.п. бр. 167
26 април 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

204.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај: Изола, Новиград, Примоштен, Котор и Будва.

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе работат од 1 мај до 31 октомври 1984 година.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 163
26 април 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

205.

Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 во врска со член 56 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), и точка 4 став 6 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествена контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84), во соработка со републичките и покраинските заедници за работи на цените, Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

1. Организациите на здружен труд, самоуправните интесни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации односно заедници) не се должни на надлежните заедници за работи на цените да им доставуваат известувања за цените на своите производи и услуги, освен за производите и услугите утврдени со оваа одлука.

2. Самоуправните организации односно заедници се должни на Сојузната заедница за работи на цените да и доставуваат известувања за цените пред зголемувањето на цените, за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата:

ГРАНКА	ГРУПА	ПОДГРУПА	НАЗИВ И ОПИС НА ДЕЈНОСТА	1	2	3	4
1	2	3	4				
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО							видови, делови, кутии и механизми, како и механизми за временско регулирање
0105	01050	010500	Производство на нафтни деривати: сите производи освен оние за кои со посебен пропис на Сојузниот извршен совет е определен начинот на промена на цените	011522			Производство на камиони и специјални возила: сите производи
		010999	Производство на неспоменати обоени метали: сите производи, освен магнезиум	011523			Производство на патнички автомобили: сите производи
	01112		Производство на соли: сите соли, освен сол за хемиска преработка и за индустријата на кожа	011724			Производство на трактори: сите производи
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	011723			Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати - автоматски телефони за јавни говорници - автоматски, секретарски гарнитурни - автоматски, други телефонски апарати - автоматски и телепринтери
		011219	Производство на друго стакло: оптичко стакло	011724			Производство на мерна и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични и електронски броила и уреди за управување со тие броила
		011299	Друга преработка на неметални минерали: природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусеење	011741			Производство на термички апарати: електрични шпорети и комбинирани и бојлери за домаќинството
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи	011743			Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење алишта за домаќинството
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и жнеачки	01181	011810		Производство на хемикалии (освен за земјоделството): натриум и калиум: сулфид, сулфит, бисулфит, метаби-сулфит, хлорат, хипохлорит, бикарбонат; соли на магнезиум и бариум; флуорни соединенија; технички гасови, освен ацетилен; киселини и анхидриди на киселини: млечна, винска, оцетна, борна и хромна; производи на преработка на кокс и камен јаглен; екстракти на дрво, резониди, конкрети, колофониум и терпентин; деривати на сува дестилација на дрво
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи, освен машини за сметање (освен електронски), книговодствени машини, системи на машини со дупчени картички, регистарски каси, машини за пишување, неспоменати машини за мерење на тежина, машини за копирање и фотокопирање (освен машини за фотокопирање од гранката 0117) и други канцелариски машини, лабораториски и научни инструменти, хируршки, медицински и забарски машини и инструменти и опрема, како и прецизни ортопедски и протетски средства и освен часовници од сите	01192	011920		Производство на средства за перење и козметички препарати: детергенти
				01308	013080		Производство на растителни масла и масти: растителни масти за јадење, шортенинг, коил и пекол, растителна мрс и маргарин

1	2	3	4	1	2	3	4
ОБЛАСТ 06 - СООБРАЌАЈ И ВРСКИ				01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила, синтетички масти и мазива	
	060401	Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на патници и товар со авиони во внатрешниот сообраќај на редовни линии			012111	Производство на вар: сите производи	
	060402	Услуги на аеродроми		01212	012120	Производство на цемент: сите производи	
				01213	012130	Производство на тули и керамиди: сите производи	
					012141	Производство на азбестно-цементни производи: сите производи	
					012142	Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи	
					012143	Производство на битуменски материјали за патишта и покрови: сите производи	
3. Самоуправните организации односно заедници се должни на надлежната заедница за работи на цените да ѝ доставуваат известувања за цените пред зголемувањето на цените, за следните производи и услуги од надлежноста на други општествено-политички заедници, и тоа:							
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО				01241	012410	Производство на целулоза и хартија: хартија за пишување и печатарска, илустрациона и хартија за списанија, картон, обични и брановити лепенки, целулозна вата и градежни плочи од хартија	
	0102	Производство на јаглен: јаглен за широка потрошувачка			012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи, освен натрон-вреќи, тетрапак и тетрабрик-амбалажа и амбалажа за фармацевтска индустрија	
	011232	Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: електропорцелански производи			012699	Производство на неспомнати текстилни производи: вата, синтетичка газа и завои	
	011313	Производство на алат: алат за режење		01281	012810	Производство на кожни обувки: сите производи	
	011314	Производство на метална амбалажа: челични боци		013021	013021	Производство на леб и печива: специјални видови на леб и печива	
	011315	Производство на шајки, заковки, вијци и други жичени стоки: шајки, заковки и вијци		013022	013022	Производство на тестени производи: сите видови на тестени производи	
01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: печки на течни, гасовити и цврсти горива и нивни делови; трајно горечки печки, шпорети на цврсти горива и нивни делови		013041	013041	Колење на добиток: свежо место: јунешко, свињско и од згоени пилиња - бројлери	
	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи, освен сеалки, комбајни и жнеалки		013042	013042	Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи полутрајни, колбасичарски производи полутрајни, сланина барена, сланина варена,	
	011526	Производство на велосипеди: сите производи				месни конзерви - полутрајни, животинска маст за јадење, стерилизирани готови јадења од месо, што содржат најмалку 33% месо, пакувани во конзерви или садови: смрзнати полуготови јадења, иситнети обликувани меса (кебапчиња, плескавици); смрзнати готови јадења од месо што содржат најмалку 30% месо; концентрирани супи	
	011722	Производство на радио и телевизиски приемници и на електроакустични апарати и уреди: радио и ТВ приемници и нивен прибор и резервни делови		013043	013043	Преработка и конзервирање на риба: рибини конзерви	
	011749	Производство на други апарати за домаќинството: правосмукалки		01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: стерилизирано	
	011799	Производство на неспомнати електротехнички производи: изолатори и изолационен материјал					
01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички производи: сапуни и средства за нега на забите					
	011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи, освен амбалажа за пакување на индустриски и прехранбени производи					

1	2	3	4	1	2	3	4
			млеко, млеко во прав, храна за доенчиња и мали деца, путер, сирења: меки, полутврди, тврди и топени, павлака, кисело млеко и јогурт	1002	10020	100200	Станбена дејност: сите, освен станарини
		013073	Производство на кекс и сродни производи: сите производи	1003			Комунални дејности: сите освен вода, греење, изнесување на ѓубре и дистрибуција на гас за широка потрошувачка
		013099	Производство на зачини, кавовини и други прехранбени производи: пекарски квасец, свеж, сурово, пржено и мелено кафе			110201	Осигурување: задолжително осигурување на моторни возила
		013111	Производство на алкохол од растително потекло: сите видови на шпиритус			110301	Јавни склади и пазари: сите услуги
		013122	Производство на минерални води: минерална вода со природни состојки и CO ₂			120312	Новинско-издавачка дејност: политичко-информативни весници од локален карактер
0132	01340	013400	Графичка дејност: школски и слични тетратки			120364	Прикажување на филмови: влезни билети за кино
ОБЛАСТ 02 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО				4. Известувањето за цените ги содржи следните податоци:			
		020201	Земјоделски услуги за растителното производство	1) назив на производот односно услугата, со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики;			
		020202	Земјоделски услуги за сточарството	2) тарифен број на производот под кој е распореден во Царинската тарифа;			
ОБЛАСТ 03 - ШУМАРСТВО				3) единица на мера;			
		030003	Искористување на шуми: огревно дрво, ТТ и електростолбови, пилотни-шипови, рудничко дрво	4) ниво на постојната цена на производот или услугата формирана според прописите и примената на пазарот на денот на влегувањето во сила на оваа одлука;			
ОБЛАСТ 06 - СООБРАЌАЈ И ВРСКИ				5) ниво на новоформираната цена на производот или услугата за кои се доставува известувањето за цените;			
		060201	Превоз на патници и стоки во поморскиот сообраќај	6) процент на зголемувањето на цената;			
		060502	Превоз на стоки во друмскиот сообраќај	7) вид на постојните и новоформираните цени (производителска, големопродажна, малопродажна);			
		060602	Превоз на патници со такси-автомобили	8) износ на учеството за покритие на трошоците на прометот во малопродажната односно големопродажната цена;			
06090	060900		ПТТ услуги: претплати за ТТ уреди, трошоци за инсталирање на ТТ уреди и испраќање на пакети	9) услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали е амбалажата повратна или не, височина и начин на пресметка на разликата за непродадените стоки и др.			
ОБЛАСТ 09 - ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧНИ УСЛУГИ				Покрај податоците од став 1 на оваа точка, известувањето за цените треба да го содржи и матичниот број под кој се води самоуправната организација односно заедница кај Сојузната управа за царини.			
		090121	Поправки и одржување на друмски моторни возила: поправка на патнички автомобили	Податоците од став 1 и матичниот број од став 2 на оваа точка, самоуправната организација односно заедница ги доставува на посебен образец, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.			
		090131	Поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството	5. Самоуправните организации односно заедници се должни, согласно со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, известувањето за цените за производите и услугите од точ. 2 и 3 на оваа одлука да го достават до надлежната заедница за работи на цените најдоцна на 30 дена пред денот на почетокот на применувањето на цените од известувањето за цените. Известувањето за цените се доставува во два примерока, а податоците од точка 4 на оваа одлука - во еден примерок. Кон известувањето за цените се доставува и одлука на овластениот орган на самоуправавање на самоуправната организација односно заедница за формирањето на цените на производите и услугите.			
0902	09020		Лични услуги и услуги на домаќинствата: хемиско чистење и фризерски услуги	6. Ако известувањето за цените не ги содржи податоците од точка 4 на оваа одлука и одлуката од точка 5 на оваа одлука, надлежната заедница за работи на цените ќе побара писмено од самоуправната организација односно заедница да го дополни известувањето за цените во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на заедницата за работи на цените.			
ОБЛАСТ 10 - СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛБИ И ПРОСТОРИ							
1001	100010		Уредување на населби и простори: приклучоци на мрежа (водоводна, канализациона, електрична, ПТТ и др.)				

Ако самоуправната организација односно заедница не го дополни известувањето за цените во рокот од став 1 на оваа точка, ќе се смета дека известувањето не е ни поднесено.

7. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на цените на новите производи од точ. 2 и 3 на оваа одлука, како и на цените на производите и услугите од тие точки што самоуправните организации односно заедници првпат ги произведуваат односно вршат.

За новите производи од став 1 на оваа точка, самоуправните организации односно заедници, покрај податоците од точка 4 (освен под 4 и 6) и одлуката од точка 5 на оваа одлука, доставуваат и:

1) доказ дека производите од известувањето за цените се нови производи, според одредбите на Одлуката за определување што се смета како нови производи кои се резултат од домашната научноистражувачка и развојна работа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/80);

2) мислење од соодветното општо здружение во рамките на Стопанската комора на Југославија или на стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина за тоа дали е во прашање нов производ, како и за нивото на предложената цена – зависно од тоа дали се работи за производи од надлежност на федерацијата или на републиката односно на автономната покраина.

За производите и услугите од став 1 на оваа точка што првпат ги произведува односно врши, самоуправната организација односно заедница, покрај податоците од точка 4 и одлуката од точка 5 на оваа одлука, доставува и доказ дека цените на производите и услугите од известувањето за цените се формирани до нивото на цените на исти односно слични или сродни производи и услуги, што се формирани и применети на пазарот во согласност со прописите. Како доказ за тоа служи податокот за постојната цена на ист односно сличен или сроден производ на друг производител односно вршител на услуги, со тоа што ќе се назначи и називот на таквиот производ односно услуга, со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики, и називот на производителот односно вршителот на услугата.

8. Самоуправните организации односно заедници што ја известуваат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани врз основа на самоуправни спогодби, во согласност со одредбите од точка 4 став 6 на Од-

луката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година се должни да ги достават податоците од точка 4 и одлуката од точка 5 на оваа одлука, како и текстот на самоуправната спогодба за цените.

9. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на производите и услугите што основната организација на здружен труд ѝ ги продава на друга основна организација на здружен труд во рамките на работна организација односно сложена организација на здружен труд, според одредбите од член 13 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

10. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат ни на производите и услугите од оваа одлука што самоуправните организации односно заедници ги произведуваат односно вршат врз основа на индивидуални порачки на купувачите или по пат на јавни лицитации и под услов тие производи и услуги да не се во редовна сервиска програма за производство на самоуправната организација односно заедница, како и тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

11. За производите и услугите што не се наведени во точ. 2 и 3 од оваа одлука, ниту за нив е определено дека цените можат да се менуваат врз основа на самоуправна спогодба за цените или со пропис на надлежниот орган на општествено-политичката заедница (точ. 4, 8 и 9 на Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година), самоуправната организација односно заедница доставува известување за цените до надлежната заедница за работи на цените најдоцна во рок од осум дена од денот на почетокот на применувањето на цените од известувањето за цените.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на земјоделските производи.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 8/4

27 април 1984 година

Претседател
на Советот на Сојузната
заедница за работи
на цените,
Никола Филиповиќ, с. р.

ПОДАТОЦИ

ШТО ГИ СОДРЖИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЦЕНИТЕ КОЕ САМОУПРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ОДНОСНО ЗАЕДНИЦА ГО ДОСТАВУВА ДО ЗАЕДНИЦАТА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

Матичен број под кој во единствениот регистар на организациите односно заедниците се води основната организација на здружен труд

Назив на производот – услугата (опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики)	Тарифен број под кој предметниот производ е распоредан во Царинската тарифа	Единица на мерата – шифра и назив	Ниво на цената на производот или на услугата			Вид цена: – производителска – големопродажна – малопродажна	Износ на учеството за покривањето на трошоците на прометот: – на големо – на мало
			постојна	новоформирана	процент на зголемувањето		
1	2	3	4	5	6	7	8

Услови на продажбата: Место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на ембалажата, со назнака дали е амбалажата повратна или не, височина и начин на пресметка на разликата за непродадените стоки и др.

* Шифра на единицата на мера – спрема Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/80, 69/81, 42/83 и 52/83).

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
✓ 201. Одлука за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година -----	671	204. Решение за определување на сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај —	681
✓ 202. Одлука за начинот на формирање на продажните цени во прометот на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата	673	205. Одлука за определување на производите и услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници за кои самоуправните организации и заедници не се должни да им доставуваат известувања за цените на надлежните заедници за работи на цените -----	681
203. Одлука за формирање на цените на производите од увоз -----	678		